

## **Напомена;**

Приложениот договор е предлог истиот може да претрпува измени, да се допрецизира на барање на странките.

## **Предлог договор за соработка**

### **Договорени страни:**

1. Нет Архитектура, ДООЕЛ Скопје, Востаничка бр. 676/7, Скопје, преставувана од Леонид Аргировски, (во понатамошниот текст Прва страна,)
2. Име на фирма \_\_\_\_\_ преставувано од \_\_\_\_\_ (во понатамошниот текст **Втора страна,**)

### **Член 1**

Предмет на овој договор е дефинирање на условите за соработка помеѓу двете договорни страни за користење на услугите на 24mall.mk - платформа за продавници (Трговски центар).

### **Член 2**

Со исполнувањето на бараните податоци за регистрација на онлајн шоп и нивната проверка дека се точни во рок од еден работен ден, корисникот се стекнува со право да ја користи платформата 24mall.mk за продажба на своите производи и услуги согласно избраните опции при регистрацијата.

### **Член 3**

#### **Првата страна се обврзува;**

- ✓ Безбедност на сите податоци;
- ✓ Безбедност на одвивање на финансиски трансакции (24mall.mk има склучено договор за соработка со Халкбанка)
- ✓ Функционирање на 24mall.mk 99% на годишно ниво;
- ✓ Беспрекорни услови за да продавате во секое време;
- ✓ Техничка помош;
- ✓ Да го префрла прометот од продажбата на сметката на Втората страна на месечно ниво или порано ако така инсистира Втората страна. Износот е 4,4% од реализирана трансакција од кои 2,6% се банкарски трошоци за онлајн плаќање.

#### **Втората страна**

- ✓ Корисникот е одговорен за безбедноста на корисничкото име и лозинката на својата корисничка сметка.
- ✓ Во случај трето лице да има неовластен пристап до корисничката сметка на корисникот или пак постојат сомнежи за тоа, тогаш сопственикот треба веднаш да ја извести Првата страна;
- ✓ Да создаде само една корисничка сметка и да внесува точни податоци;
- ✓ Да не поставува производи и услуги кои се забранети со законите на РМ. Ако се случи да внесе недозволиви содржини одговорноста е негова, Првата страна не сноси никаква одговорност.

### **Член 7**

Онлајн комуникацијата се смета за официјална и веродостојна, преку е-маил, вибер, скајп или други онлајн форми прифатливи за двете страни.

### **Член 8**

Во случај на непочитување на договорените права и обврски од било која страна, ќе се применуваат одредбите од законот за облигациони односи на Република Македонија.

### **Член 9**

Договорот се прави во два идентични примероци. Секоја од страните ќе добие по еден примерок.

Договорот е потпишан на \_\_\_\_\_.20\_\_ година.

#### **Прва страна**

24mall (Трговски центар)

Нет Архитектура ДООЕЛ Скопје

#### **Втора страна**